




Macedon Tours - Follow the Sun претставува заеднички проект на Sun Web Vliegzeizen / GoGo Tours BV од Ротердам и Платон-овски д.о.о. од Охрид. Во понеделникот, на 30 мај, тие успешно го организираа првиот чартер лет од Амстердам до Охрид, каде што до половината на септември ќе летуваат холандски туристи.

Факултетот за туризам и угостителство од Охрид во соработка со Inholland од Амстердам организира летен семинар за туристички менаџмент за студенти и туристички работници од државата.



Пред точно две децении, токму на релацијата Амстердам-Охрид ја почнав мојата кариера како пилот на авионската компанија Transavia, рече пилотот на првиот лет по петнаесет години.

"ЛАЛИЊАТА" СЕ ВРАЌААТ ВО ОХРИД

Пишува: Гоце ДУРТАНОСКИ

Рано утрото во понеделникот на 30 мај од аеродромот Schiphol во Амстердам, точно по 15 години, полета чартер авионот на Transavia со првите стотина холандски туристи, кои ја почнаа оваа летна сезона во Охрид. Повеќето од нив веќе неколку пати ја посетиле Македонија во далечната 1985, 1988 и 1990 година. Свежи беа нивните сеќавања од по-

сетите на Свети Наум, вечерните прошетки по кејот и секако охридската јагула и пастрмка.

Во 8,30 часот се спуштивме на охридскиот аеродром, каде топло нè пречекаа звуците на македонската гајда, тапан и кавали ...

Со организиран превоз гостите беа префрлени во хотелите "Инекс Горица", "Метропол", "Белви" и во приватни



ВО ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ, ЗАЕДНО СО ХОЛАНДСКИТЕ ТУРИСТИ ОД АМСТЕРДАМ ВО ОХРИД ДОЈДОА И ГОРГИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ И ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА, ОСНОВАЧОТ И ДИРЕКТОРКАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"

tijd time	bestemming destination	vlucht flight	gate gate	bijzonderheden remarks
05:00	Zakynthos	HV 393	C8	
05:30	Ohrid	HV 463	D7	Economy Class
06:10	Funchal	HV 723	D71	
06:20	Barcelona	HV 5131	D79	
06:40	Volos	HV 495	C8	
06:55	Milan Orio	HV 5445	B19	
07:05	Genoa	HV 6675	D64	Economy Class
07:40	Malaga	HV 6115	C10	Economy Class

Buy Bye! Special prices whatever you fly!

апартмани. Напладне беше организиран коктел во "Вила Света Софија", каде на гостите им беше промовирана еднонеделната програма за посета на сите културно-историс-

ки споменици во градот и неговата околина.

Во рамките на проектот истиот ден со работа почна Летниот курс по туристички менаџмент, кој беше организи-



ДВАЈЦАТА НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ХОЛАНДСКИТЕ ТУРИСТИ ВО ОХРИД, ЏОН ТОДОРОВСКИ (ЛЕВО) И ЗОРАН ЧУЛЧЕСКИ (ДЕСНО) ГИ ПРЕЧЕКУВААТ ГОСТИТЕ ВО ХОТЕЛОТ "МЕТРОПОЛ"

ран во просториите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, во соработка со нивниот партнер In-holland факултетот од Амстердам, Холандија. Гостин на семинарот беше проф. Вера Хаверс, која во текот на неделата беше главен промотор на проектот на кој покрај студентите од охридскиот факултет учество зедеа и туристичките работници од државава.

Компанијата Платон-овски д.о.о. и партнерите од Холандија Sunweb и Go-Go Tours со овој настан го докажаа успешното претставување и позиционирање на Македонија на холандскиот пазар.



МЛАДИ МАКЕДОНСКИ ДЕВОЈКИ, ОБЛЕЧЕНИ ВО НАРОДНА НОСИЈА, ГИ ПРЕЧЕКАА ГОСТИТЕ СО ЛЕБ И СОЛ, ПО СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ОБИЧАЈ



ПРОФ. ВЕРА ХАВЕРС ОД INHOLLAND ФАКУЛТЕТОТ ОД АМСТЕРДАМ ГО ПОЧНА ЛЕТНИОТ СЕМИНАР ПО ТУРИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Македонија фасцинантна земја со неоткриена богата природа, култура и особено љубезни луѓе, го почнува презентирањето на Македонија Sunweb Vliegzeizen во своите брошури, кои можевме да ги најдеме во каталогот посветен на Македонија. Градот Охрид со неговата убавина, богата историја и културно наследство претставува вистински бисер посведочен како град на УНЕСКО.



De stad Ohrid - rijke historische en culturee erfenis is een ware parel van de wereld en staat daarom onder bescherming van UNESCO.

Liefhebbers van natuur, cultuur en zon kunnen deze bestemming bij Sunweb Vliegzeizen boeken en iedere maandag wordt Ohrid met Transavia vanaf Amsterdam aangevlogen.

Macedonië is nieuw in het programma van Macedon Tours en Sunweb Vliegzeizen. Dit prachtige land is na een rustige periode van ongeveer vijftien jaar weer een land, waar u kunt genieten van de spectaculaire natuur, cultuur, rust, ruimte en zon. Door zijn indrukwekkende geschiedenis is Macedonië een openluchtmuseum van meer dan 8000 jaar oud: land van Herakle, Philip II, Alexander de Grote, St. Paulus en St. Luka, Iustinian, Tsaar Samuël tot Moeder Teresa. Macedonië is een land dat vermeld staat in de bijbel. Het is een land van grote tegenstellingen: ruige bergen en mooie valleien, vruchtbare akkers en droge rivierbeddingen. Met haar schoonheid, het reliëf, de klimatologische en andere omstandigheden wordt zij vergeleken met Zwitserland.

U vliegt met transavia.com op basis van à la carte service van Schiphol naar de internationale luchthaven van Ohrid. De vlucht duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten. Bij aankomst op het vliegveld wordt u opgewacht door de host(ess). De transfer naar de verschillende hotels, die Sunweb Vliegzeizen voor u selecteerde duurt maximaal 30 minuten.